

20120150489

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09), министерот за локална самоуправа донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на Образецот за евиденцијата на меѓуопштинската соработка (во натамошниот текст: „Образецот“) и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка.

#### Член 2

Податоците за воспоставената меѓуопштинска соработка се евидентираат на Образецот кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Скратениот назив на Образецот е „Обр. МОС \_1“

#### Член 3

(1) Образецот од член 2 на овој правилник содржи:

- скратен назив на Образецот;
- грб на Република Македонија;
- називите „Република Македонија“ и „Министерство за локална самоуправа“;
- називот на Образецот: „Образец за евиденција на меѓуопштинска Соработка“;
- 1. „воспоставена меѓуопштинска соработка со евидентен број по години“;
- 1/1. „општини коишто воспоставиле меѓуопштинска соработка (број и име на општините“;
- 1/2. „надлежноста за чие вршење е воспоставена меѓуопштинската соработка“;
- 1/3. „облик преку кој се остварува меѓуопштинската соработка“;
- 1/4. „акти за воспоставување на меѓуопштинската соработка (назив, број и датум)“;
- 1/5. „акт за основање или формирање на обликот преку кој се остварува меѓуопштинската соработка (назив, број и датум)“;
- 1/6. „остварување на меѓуопштинска соработка преку склучување договор (назив, број и датум)“;
- 1/7. „временски период за кој е воспоставена меѓуопштинската соработка (за меѓуопштинска соработка воспоставена за однапред определен период)“;
- 2. „престанок на воспоставената меѓуопштинска соработка“;
- 2/1 „акти за престанување на воспоставената меѓуопштинска соработка (назив, број и датум)“;
- архивски број на Министерството за локална самоуправа под кој е примено известувањето за воспоставената меѓуопштинска соработка и датум и
- потпис на овластениот државен службеник.

Член 4

Образецот се пополнува врз основа на известувањето и доставените акти од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за воспоставување на меѓуопштинска соработка.

Образецот се пополнува за секоја воспоставена меѓуопштинска соработка.

Образецот се пополнува од страна на овластен државен службеник во Министерството за локална самоуправа.

Член 5

Евиденцијата на воспоставената меѓуопштинска соработка се води во пишана и во електронска форма хронолошки според примените известувања и доставените акти од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за воспоставување на меѓуопштинска соработка и претставува една целина.

Обрасците заедно со доставените акти се групираат по надлежноста и годината на воспоставување на меѓуопштинската соработка.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2665/1  
15 декември 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Невзат Бејта, с.р.**



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

**ОБРАЗЕЦ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА**

1.	ВОСПОСТАВЕНА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА Евидентен број ____/____	
1/1	Општини коишто воспоставиле меѓуопштинска соработка ( број и име на општините)	
1/2	Надлежноста за чие вршење е воспоставена меѓуопштинската соработка	
1/3	Облик преку кој се остварува меѓуопштинската соработка	
1/4	Акти за воспоставување на меѓуопштинската соработка ( назив, број и датум)	
1/5	Акт за основање или формирање на обликот преку кој се остварува меѓуопштинската соработка ( назив, број и датум)	
1/6	Остварување на меѓуопштинска соработка преку склучување договор ( назив, број и датум)	
1/7	Период за кој е воспоставена меѓуопштинската соработка ( за меѓуопштинска соработка која е воспоставена за однапред определен временски период)	
2.	ПРЕСТАНОК НА ВОСПОСТАВЕНАТА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА	
2/1	Акти за престанување на воспоставената меѓуопштинска соработка ( назив, број и датум)	

( Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ год.  
Скопје)

Потпис на овластен државен службеник